

f (<https://www.facebook.com/24vesti.mk/>)

t (https://twitter.com/24_Vesti)

yt (<https://www.youtube.com/user/24VestiTV>)

ig (<https://www.instagram.com/explore/locations/236086102/24-vesti-tv/?hl=en>)

rss (<https://www.24.mk/api/rss.xml>)

+ (389) 2 6090 524

info@24vesti.mk

Маркетинг (/marketing)

Qe



Слобода на медиуми
(/sloboda na mediumi)

(<https://telekabel.com.mk/>)

› ССНМ, ЗНМ и СЕММ: Осуда за заканите и дискредитациите кон новинари



ССНМ, ЗНМ И СЕММ: ОСУДА ЗА ЗАКАНИТЕ И ДИСКРЕДИТАЦИИТЕ КОН НОВИНАРИ

Тим 24 | пон, 12.10.2020 | 8:15 pm | 0 Коментари

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) и Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), ја осудуваат непримерната јавна комуникација со обид за дискредитација, проследена со закани со тужба, кон нашите колеги од онлајн медиумот „А1он“ од страна на директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Лидија Димова.

Во соопштението потпишано од Димова и Зоран Златковски, управител на „В.Е.З. Трејд“, објавено како реакција на текстот објавен од „А1он“ со наслов „Скопска фризерница добила над 270.000 евра европски пари за едукација“, има тенденција за дискредитирање на авторот на текстот, како и обиди за утврдување и оценување на новинарските стандарди, што е исклучиво работа на професионалната новинарска заедница. Неприфатливо е државни функционери од позиција на моќ да се закануваат со тужби за навреда и клевета кон новинари, бидејќи тоа речиси во сите случаи се толкува како притисок врз медиумите и слободата на печатот и обид за наметнување на цензура.

Потенцираме дека јавните личности, особено избраните и именуваните функционери се подложни на јавна критика и тоа треба да го прифатат како дел од нивната работа. Ги упатуваме засегнатите наместо јавно да омаловажуваат новинари и да се бават со новинарска етика, да се обратат до Советот за етика во медиумите во Македонија или Советот на честа во ЗНМ, но и да го искористат правото на демант доколку е тоа нужно.

Истовремено, апелираме до новинарите и медиумските работници да се придржуваат до кодексот на новинари и до професионалните и етички стандарди и при објавување на содржини за евентуална злоупотреба на јавни фондови внимателно да ги земат во предвид сите кредибилни извори на информации.

Share 16

0 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАРИ

Име

Коментар



I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

SUBMIT

НАЈЧИТАНИ

НАЈНОВИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ



Инцидент на пресот на штипскиот градоначалник за в...

(/details/incident-na-presot-na-shtipskiot-gradonachalnik-za-vreme-na-proslavata-na-denot-na-pozharnikarite)



Заев за тв 24: Згрозен сум, чепкаат по деца и фами...

(/details/zaev-za-tv-24-zgrozen-sum-cherkaat-po-deca-i-familii)



Престрелка во скопската населба Бутел

(/details/prestelka-vo-skopskata-naselba-butel)



Почина познатиот македонски хармоникаш Тодор Трајч...

(/details/pochina-poznatiot-makedonski-kharmonikash-todor-trajchevski)



Собранието по скратена постапка усвои Закон за див...

(/details/sobranieto-po-skratena-postapka-usvoi-zakon-za-divogradbi)



Главниот координативен кризен штаб го прифати пред...

(/details/glavniot-koordinativen-kriзен-shtab-go-priefati-predlogot-policiski-chas-od-polnokj-do-5-chasot-utrinata)



Затворен угостителски објект во Аеродром, приведен...

(/details/zatvoren-ugostitelski-objekt-vo-aerodrom-privedeni-9-lica-me-u-niv-dvajca-vraboteni-vo-mvr)



Италија победи на песна на Евровизија 2021

(/details/italija-pobedi-na-pesna-na-evrovizija-2021)

(<https://evropagumi.com.mk/>)

([https://www.jeep.mk/?
utm_campaign=feb2021_jeep_compass_reneg](https://www.jeep.mk/?utm_campaign=feb2021_jeep_compass_reneg))

(
<https://www.unibank.mk/mk/news/6086ccbd2>)


Следете не




(https://www.3m.com.mk/locations/236086102/24-vo-sloboda-na-mediumi-vesti-)



ЗНМ: Важноста н... (/details/znm-vazhnosta-na-nezavisnoto-i-odnove) **Од 14:00** **мај 3, 2021**



Медиумските раб... (/details/mediumskite-rabotnici-pandemijata-na-koronaviruso.....) **О мај 3, 2021**



СЕММ: Од власти... (/vlastite-e-potrebna-pod-sovetot-za-etika-vo-mediurnite-makedonija) **О мај 3, 2021**

За нас

Нашата мисија е да обезбедиме точни, навремени и објективни информации за случувањата во земјата и светот. При пласирањето на информацијата се водиме од највисоките етички и новинарски стандарди. Истовремено, нудејќи им на гледачите различен спектар на аналитички гледишта за општествените збиднувања, низ дебати и соочувања на ставовите.



Најгледани Емисии



Што е следно во СДСМ? (/details/shto-e-sledno-vo-sdsm)



Народен равобранител, забелешки - онлајн наставата, состојбата во затворите и (не)сорботката во затворите (/details/naroden-ravobranitel-zabeleshki-onlajn-nastavata-sostojbata-vo-zatvorite-i-ne-sorabotkata-vo-zatvorite)



Третман на калцификати во рамо (/details/tretman-na-kalcifikati-vo-ramo)



Заев: Португалија ќе предложи решение за спорот со Бугарија (/details/zaev-portugalija-kje-predlozhi-reshenie-za-sporot-so-bugarija)

Најгледани серии



Милијарди (/details/milijardi-1)

Најчитани

serii (/serii) filmovi (/filmovi) sloboda na mediumi (/sloboda na mediumi) formula 1 (/formula 1) ekonomija (/ekonomija) svet (/svet)

kultura (/kultura) makedonija (/makedonija) sport (/sport) 25 минути (/emisii/25-minuti) Фактор здравје (/emisii/faktor-zdravje)

Студио 10 (/emisii/studio-10) Очи в очи (/emisii/ochi-v-ochi) 24 Анализа (/emisii/24-analiza) Патот до успехот (/emisii/patot-do-uspekhот)

24 Отворено (/emisii/24-otvoreno) Трилинг (/emisii/triling) ЕвропаТ (/emisii/evropat) Пресек (/emisii/presek)

© 2018, Copyrights GateOne. All Rights Reserved.



(http://www.gateone.com.mk)

vesti

tv/?

hl=er